

**Известување за концентрација со која ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА
БИСТРИЦА д.о.о. Словенија ќе стекне контрола над ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА И
АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЛЕНАРТ д.о.о. од Словенија**

(предмет бр. 08-22 од 2022 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 25.01.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на контрола од страна на ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о. Словенија со седиште на Трговска улица 1, Словенска Бистрица, Словенија над ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА И АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЛЕНАРТ д.о.о. со седиште на Градишка цеста 6, 2230 Ленарт в Словенских горицах, Словенија.

Предмет на концентрацијата е стекнување на 26,9640% од уделите и 90% од гласачките права во друштвото VBL со купување удели од страна на ВЕТЕРИНАРСКА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о.

-Регистрирана дејност на **ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о.** Словенија е ветеринарни активности.

ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о. Словенија е 74,5% во сопственост на друштвото за специјална намена АЛПЕ V, друштво за инвестиции, д.о.о., која пак е во 100% сопственост на АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија.

АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија е приватен капитален фонд и е независен фонд за приватен капитал со инвестициски потенцијал од околу 70 милиони ЕУР. Фондот се фокусира на инвестирање во развој кај иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија од прва класа и средни капитали основани или кои го водат својот бизнис претежно во Словенија и во Хрватска.

Регистрирана дејност на Друштвото е: дејност на старателски и други фондови и други финансиски ентитети.

АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија работи во рамките на Словенчката инвестициска програма за капитален раст (The Slovene Equity Growth Investment Programme “SEGIP“). Станува збор за програма на сопственичко инвестирање во износ од 100 милиони ЕУР, кои СИД банка и Европскиот инвестициски фонд (EIF) ја основаа во ноември 2017 година.

Целта на програмата е сопственичка поддршка на словенечките иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија, mid-cap фирмите со до 3000 вработени и отворање на нови работни места во Словенија. Програмата е поддржана од Европскиот фонд за стратешки инвестиции (EFSD), кој претставува јадро на Инвестицискиот план за Европа (<https://www.sid.si/velika-podjetja/osnovne-informacije-o-segip>).

Подносителот има поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија и тоа:

-Друштво за трговија и услуги АПОЛЛО МК ДООЕЛ Скопје, со со седиште на бул. Киро Глигоров бр.13, Гази Баба, Скопје кое се бави со трговија на големо со друга стока и домаќинства и

-Друштво за услуги ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје, со седиште на Христо Татарчев бр.121 Г, Кисела Вода, Скопје, кое се бави со дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии.

-Регистрирана дејност на **ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА И АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЛЕНАРТ д.о.о.** е ветеринарни услуги.

ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА И АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЛЕНАРТ д.о.о.нема поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија.

26.01.2022 година

Скопје